



Здружение на финансиски работници

на локалните самоуправи и јавните претпријатија

Association of finance officers
of the local governments and public enterprises



ПРЕГЛЕД

на законски и подзаконски акти донесени во месец **НОЕМВРИ** и нивната примена
(Обработка на Службен весник од 01.11.2020 г. до 30.11.2020 г.)

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
1	Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог Закон за заштита на населението од заразни болести	261/20 од 04.11.2020	05.11.2020	Целиот правилник	05.11.2020	Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.
2	Правилник за називот, содржината и формата на сертификатот за знаењата, вештините, способностите и компетенциите стекнати од посебните програми за образование на возрасните Закон за образование на возрасните	261/20 од 04.11.2020	05.11.2020	Целиот правилник	05.11.2020	Со овој правилник се пропишува називот, содржината и формата на сертификатот за знаењата, вештините, способностите и компетенциите стекнати од посебните програми за образование на возрасните.
3	Правилник за содржината и формата на документацијата и евиденцијата која ја водат установите и институциите за образование на возрасните Закон за образование на возрасните	261/20 од 04.11.2020	05.11.2020	Целиот правилник	05.11.2020	Со овој правилник се пропишува содржината и формата на документацијата и евиденцијата која ја водат установите и институциите за образование на возрасните.

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
4	Одлука за превентивни препораки, временски мерки, наредени мерки, наменски протоколи, планови и алгоритми за постапување за заштита на здравјето на населението од заразната болест COVID-19 предизвикана од вирусот SARS-CoV-2, случаите и временскиот период на нивна примена Закон за заштита на населението од заразни болести	263/20 од 04.11.2020	04.11.2020	Целата одлука	04.11.2020	Со оваа одлука се уредува примената на времените мерки утврдени во член 28 став (6) од Законот за заштита на населението од заразни болести, како и превентивните препораки, наредените мерки, наменските протоколи, планови и алгоритми за постапување утврдени во член 58 став (1) од Законот за заштита на населението од заразни болести кои се наредуваат заради заштита на здравјето на населението на територијата на Република Северна Македонија и во функција на спречување на внесување, ширење, сузбивање и справување со последиците од заразната болест COVID19 предизвикана од вирусот SARS-CoV-2, а согласно Пандемија прогласена од Светската Здравствена Организација, како и случаите во кои ќе се применат и временскиот период на нивната примена.
5	Програма за дополнување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 278/19, 13/20, 26/20, 89/20, 112/20 и 153/20) Закон за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година	264/20 од 05.11.2020	06.11.2020	Целата програма	06.11.2020	

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
6	Правилник за начинот на вршење на државната ревизија Закон за државната ревизија	264/20 од 05.11.2020	06.11.2020	Целиот правилник	06.11.2020	Со овој правилник се пропишува начинот на вршење на државната ревизија (планирањето, извршување, известувањето за извршената ревизија и следењето на преземените мерки по дадените препораки содржани во конечниот извештај на овластениот државен ревизор)
7	Исправка на Одлуката за превентивни препораки, времени мерки, наредени мерки, наменски протоколи, планови и алгоритми за постапување за заштита на здравјето на населението од заразната болест COVID-19 предизвикана од вирусот SARS-CoV-2, случаите и временскиот период на нивна примена Закон за заштита на населението од заразни болести	265/20 од 06.11.2020		Целиот акт		
8	Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“ број 44/1999, 86/1999, 8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16, 189/16 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 98/19, 124/19 и 275/19)	267/20 од 09.11.2020	09.11.2020		Одредбите на членот 2 со кои се дополнува член 28 точка 2, членот 3 со кои се дополнува членот 30 ставот (2) со нова точка 5, членот 4 со кои се додава нов член 30 а, членот 5 со кои се дополнува членот 41-б со нов став (2) и се менуваат ставовите (3) и (4) и членот 7 со кои се менува член 45 ставот (1) од овој закон ќе започнат да се применуваат од 1 јануари 2021 година.	Со одредбите од овој закон меѓу другото се пропишува ослободување од данок на додадена вредност, прометот на добра и услуги кои како донација се дадени на буџетски корисник за справување со коронавирусот COVID-19, ослободување од данок на додадена вредност, прометот на добра и услуги извршен кон буџетски корисник заради справување со коронавирусот COVID-19 кој се плаќа со финансиски средства од примени донации на буџетски корисник, повластена даночна стапка од 10% која се применува на услуги на предавање на храна и на пијалаци за консумација на лице место и кетеринг услуги, со исклучок на алкохолни пијалаци.

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
9	Закон за изменување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 147/15, 154/15, 173/15, 217/15, 27/16, 120/16, 132/16, 35/18, 220/18 и 245/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 180/19, 275/19 и 31/20)	267/20 од 09.11 .2020	09.11.2020	Целиот закон	09.11.2020	Со овој закон се менува членот 76 став 1 точката 3 и гласи: „3) секои 12 месеци ефективно поминати на тие должности, се сметаат како 15 месеци стаж на осигурување, во вршење на сите останати должности кои ги врши активниот воен и цивилен персонал на служба во Армијата, согласно со Законот за служба во Армијата на Република Северна Македонија, кои не се опфатени во работите и должностите од точките 1) и 2) на овој член.
10	Закон за изменување на Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ број 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 и 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 110/19)	267/20 од 09.11 .2020	09.11.2020	Целиот закон	09.11.2020	Со овој закон се пропишуваат одредби за вршењето на инспекцискиот надзор, висина на глобата за одредени прекршоци и низ целиот текст на законот зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.
11	Закон за финансиска поддршка на физички лица кои вршат самостојна дејност погодени од здравствено – економската криза предизвикана од вирусот COVID - 19, за месеците октомври, ноември и декември 2020 година	267/20 од 09.11 .2020	09.11.2020	Целиот закон	09.11.2020	Со овој закон се уредуваат условите и постапката за добивање на финансиска поддршка на физичките лица кои вршат самостојна дејност погодени од здравственоекономската криза предизвикана од вирусот COVID-19, за месеците октомври, ноември и декември 2020 година.

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
12	Закон за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено – економската криза предизвикана од вирусот COVID – 19, заради исплата на платите за месеците октомври, ноември и декември 2020 година	267/20 од 09.11 .2020	09.11.2020	Целиот закон	09.11.2020	Со овој закон се уредуваат условите и постапката за добивање на финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот COVID-19, заради исплата на платите на работниците за месеците октомври, ноември и декември 2020 година.
13	Правилник за формата и содржината на барањето за финансиска поддршка за исплата на плати на работниците Законот за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот COVID-19, заради исплата на платите за месеците октомври, ноември и декември 2020 година	267/20 од 10.11 .2020	10.11.2020	Целиот правилник	10.11.2020	Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за финансиска поддршка за исплата на плати на работниците.
14	Правилник за формата и содржината на барањето за финансиска поддршка за исплата на финансиски средства на физички лица кои вршат самостојна дејност Законот за финансиска поддршка на физички лица кои вршат самостојна дејност погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот COVID-19, за месеците октомври, ноември и декември 2020 година	267/20 од 10.11 .2020	10.11.2020	Целиот правилник	10.11.2020	Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за финансиска поддршка за исплата на финансиски средства на физички лица кои вршат самостојна дејност.

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
15	Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за превентивни препораки, времени мерки, наредени мерки, наменски протоколи, планови и алгоритми за постапување за заштита на здравјето на населението од заразната болест COVID-19 предизвикана од вирусот SARS-CoV-2, случаите и временскиот период на нивна примена („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.263/20) Закон за заштита на населението од заразни болести	269/20 од 10.11 .2020	10.11.2020	Целата одлука	10.11.2020	
16	Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 1/20 и 111/20) Закон за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година	269/20 од 10.11 .2020	11.11.2020	Целата програма	11.11.2020	
17	Програма за изменување и дополнување на Програмата за развој на туризмот за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.7/20 и 154/20) Закон за туристичка дејност	269/20 од 10.11 .2020	11.11.2020	Целата програма	11.11.2020	
18	Програма за изменување на Програмата за научно – истражувачката дејност за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.277/19 и 243/20) Закон за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година	269/20 од 10.11 .2020	11.11.2020	Целата програма	11.11.2020	

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
19	Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на средни училишта за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 227/19 и 111/20) Закон за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година	269/20 од 10.11.2020	11.11.2020	Целата програма	11.11.2020	
20	Програма за изменување и дополнување на Програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2020 година („Службен весник на Северна Република Македонија“ бр. 277/19, 84/20, 166/20, 240/20 и 254/20) Закон за студентскиот стандард	269/20 од 10.11.2020	11.11.2020	Целата програма	11.11.2020	
21	Програма за изменување на Програмата за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2020 година а („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 277/19, 84/20, 166/20 и 253/20) Закон за ученичкиот стандард	269/20 од 10.11.2020	11.11.2020	Целата програма	11.11.2020	
22	Одлука за дополнување на Одлуката за превентивни препораки, времени мерки, наредени мерки, наменски протоколи, планови и алгоритми за постапување за заштита на здравјето на населението од заразната болест COVID-19 предизвикана од вирусот SARS-CoV-2, случаите и временскиот период на нивна примена („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.263/20 и 269/20) Закон за заштита на населението од заразни болести	275/20 од 19.11.2020	19.11.2020	Целата одлука	19.11.2020	

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
23	Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2020 година а („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 278/19, 13/20, 26/20, 89/20, 112/20, 153/20 и 264/20) Закон за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година	275/20 од 19.11.2020	20.11.2020	Целата програма	20.11.2020	
24	Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 278/19, 13/20, 111/20, 153/20 и 243/20) Закон за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година	275/20 од 19.11.2020	20.11.2020	Целата програма	20.11.2020	
25	Правилник за начинот на спроведување на полугодишното интервју, формата и содржината на извештајот, начинот на оценување на судскиот службеник, формата и содржината на обрасците за оценување, формата и содржината на извештајот со ранг листа на годишни оценки, како и содржината на извештаите и начинот на оценување на судските службеници во други околности Закон за судска служба	275/20 од 19.11.2020	27.11.2020	Целиот правилник	27.11.2020	Со овој правилник се пропишува начинот на спроведување на полугодишното интервју, формата и содржината на извештајот, начинот на оценување на судскиот службеник, формата и содржината на обрасците за оценување, формата и содржината на извештајот со ранг листа на годишни оценки, како и содржината на извештаите и начинот на оценување на судските службеници во други околности.

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
26	Правилник за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција во зависност од категоријата на работно место за кое е објавен интерниот оглас Закон за судска служба	275/20 од 19.11.2020	27.11.2020	Целиот правилник	27.11.2020	Со овој правилник се пропишува формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција, во зависност од категоријата на работно место за кое е објавен интерниот оглас.
27	Правилник за содржината и формата на Годишниот план за обука на судските службеници Закон за судска служба	275/20 од 19.11.2020	27.11.2020	Целиот правилник	27.11.2020	Со овој правилник се пропишуваат содржината и формата на годишниот план за обуки на судските службеници.
28	Правилник за начинот на водењето на постапката за утврдување на материјална одговорност на судските службеници Закон за судска служба	275/20 од 19.11.2020	27.11.2020	Целиот правилник	27.11.2020	Со овој правилник се пропишува начинот на водењето на постапката за утврдување на материјална одговорност.
29	Правилник за начинот на водењето на дисциплинската постапка за потешка дисциплинска повреда Закон за судска служба	275/20 од 19.11.2020	27.11.2020	Целиот правилник	27.11.2020	Со овој правилник се пропишува начинот на водењето на дисциплинската постапка за потешка дисциплинска повреда.
30	Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог Закон за основно образование, Закон за средно образование.....Закон за математичко - информатичка гимназија	277/20 од 20.11.2020	21.11.2020	Целиот правилник	21.11.2020	Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
31	Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на обрасците на барањата за издавање на меѓународната возачка дозвола и одобрение за управување со туѓо моторно возило во странство, како и формата и содржината на образецот на меѓународната возачка дозвола и одобрението за управување со туѓо моторно возило во странство („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 150/20) Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата	278/20 од 23.11.2020	24.11.2020	Целиот правилник	24.11.2020	
32	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала („Сл. весник на РМ“ бр. 33/2011, 66/2011, 99/2011, 5/2012, 84/2012, 159/2012, 151/2013, 10/2014, 113/2014, 189/2014, 1/2015, 46/2015, 211/2015, 158/2016, 45/2018, 129/2018, 160/2018, 228/2018, 10/2019, 20/2019, 44/2019, и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 82/2019, 222/2019, 239/2019 и 31/2020) Закон за здравственото осигурување	278/20 од 23.11.2020	23.11.2020	Целиот правилник	23.11.2020	
33	Закон за изменување и дополнување на Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ број 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 244/19 и 18/20)	279/20 од 24.11.2020	24.11.2020	Целиот закон	24.11.2020	

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
34	Програма за изменување на Програмата за развој на спорт и млади за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 278/19) Закон за спортот	281/20 од 26.11.2020	27.11.2020	Целата програма	27.11.2020	
35	Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на прекршочниот платен налог („Службен весник на Република Република Северна Македонија“ бр. 181/20) Закон за класифицирани информации	285/20 од 30.11.2020	01.12.2020	Целиот правилник	01.12.2020	

